

Странски терористи-повратници



СТП во бројки

Над **42.000** странски терористи-борци од повеќе од **120** земји се вклучија во терористички организации во периодот од **2011** до **2016** година, а околу **5.000** од нив потекнуваат од Европа. Заминувањата беа најбројни во **2015** година и оттогаш се намалени.

Кои се повратниците?

Различни националности, етнички групи, возрасти и полови. Сите имаат некакво ниво на траума и емоционални / психолошки проблеми



Мажи

Поголема опасност од борбено искуство и вештини

Често се вклучени и изложени на воени злосторства.

Разни улоги во рамките на териториите што се окупирани од терористите



Жени

Семејна улога и мајка на идни војници

Водени од чувство на оспособеност и нивната улога во градењето на „калифатот“

Вклучени во регрутација, индоктринација на деца и други



Деца

Интензивна идеолошка индоктринација преку образование и социјализација

Регрутирани за борба и други Насилни активности од 9-годишна возраст

Сериозно трауматизирани

Зошто се враќаат?



Разочарани / покајани



Заробени и вратени против своја волја (опортунисти)



Испратени да извршат напад (или чувствуваат дека можат да направат повеќе за целта во Европа отколку во Сирија/Ирак)



Сè уште водени од идеологијата, сакаат подобри услови за живот

Клучни дејства што треба да се земат предвид

Сеопфатен пристап



Приспособен пристап за секој повратник



Мултиагенциско управување со случај



Воспоставете механизми за координација во владините агенции



(Локална) Стратегија за комуникација



Итна проценка на опасност



План за интервенција

Сценарија



Законско гонење

- Да им се даде предност на повторната социјализација и интеграција додека се во затвор / на условна слобода
- Обука на специјализиран персонал
- Приспособено сместување во затвор и опции за трансфер

Возрасни



Негонење / повторна социјализација

- Градење односи и поддршка на семејството на повратникот, ако е можно
- Информации и/или обука за сите што се во контакт со повратниците
- Целосен пристап кон менторството, (ментално здравје) третман



Деца

- Фокус врз нормализација и што е можно побргу повторна социјализација
- Развој на прегледот на експертиза што се фокусира врз детската траума и индоктринација
- Обука на професионални лица од првата линија што работат со деца-повратници